



СЛ
НА СО

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

К
НИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 25 јули 1986
Скопје

Број 30

Год. XLII

Претплата за 1986 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 150 дин. Жиро сметка 40100-603-12488

458.

Врз основа на член 56 и 71 од Деловникот за работа на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на својата седница одржана на 11 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОСТАВОТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

Со оваа одлука се утврдува составот и се именува претседател и членови на Комисијата за одликувања на Претседателството на СРМ.

II

Комисијата за одликувања на Претседателството на СРМ има претседател и 12 члена.

Претседателот се именува од редот на членовите на Претседателството, а членовите на Комисијата од следните органи и организации: Извршниот совет на Собранието на СРМ, Централниот комитет на СКМ, Републичката конференција на ССРМ, Претседателството на ССМ, Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија, Републичката конференција на СММ, Стопанската комора на Македонија, Републичкиот штаб за територијална одбрана на СРМ и од РК на Сојузот на резервните воени старешини на Македонија.

За членови на Комисијата можат да бидат избрани и истакнати општествени и политички работници.

III

За претседател и членови на Комисијата за одликувања се именуваат:

1. За претседател Фахри Каја, член на Претседателството на СРМ;

2. За членови:

— д-р Горѓи Михајловски, член на Претседателството на СРМ,

— Методи Петровски, член на Претседателството на ЦК СКМ,

— Никола Горичан, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

— д-р Љупка Хаџиристова, член на Претседателството на Републичката конференција на ССРМ,

— Горѓи Андиевски, делегат во Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младини на Македонија,

— Симка Павлеска, секретар на Конференцијата за општествено-политичка активност на жените,

— Даница Поповска, член на Комисијата за одликувања и други општествени признанија на Претседателството на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија,

— Нако Николовски, член на Извршниот одбор на Собранието на Стопанската комора на Македонија,

— Ристо Дамјановски, полковник во Републичкиот штаб за територијална одбрана,

— Илија Јовчевски, член на Претседателството на Републичката конференција на Сојузот на резервните воени старешини на Македонија,

— Ванчо Арнаутов, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ,
— Фана Тозија, член на Советот на Републиката.

IV

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-236

16 јули 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

459.

Врз основа на член 86 од Законот за општародна одбрана („Службен весник на СРМ“, бр. 26/34) и член 67 од Деловникот на Претседателството на СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 32/82), Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 11. 07. 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА И ЗА НИВНОТО ИМЕНУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на бројот на членовите на Советот за народна одбрана на Претседателството на СР Македонија и за нивното именување („Сл. весник на СРМ“, бр. 19/86) во членот 3, став 2, точките 5, 7 и 8 се менуваат и гласат:

„5. Петар Димитриевски, претседател на Координациониот одбор за општародна одбрана, безбедност и општествена самозаштита на Претседателството на РК ССРМ.

7. Станое Цветановски, член на Претседателството на РО СЗБ НОВ и претседател на Комисијата за општародна одбрана и општествена самозаштита.

8. Горѓи Иванов, член на Претседателството на РК ССММ.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 08-237

16 јули 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

460.

Врз основа на член 72 од Деловникот за работа на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 11 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

1. Се разрешува од член на Комисијата за помилување на Претседателството на СРМ Љупчо Ајдински,
2. За член на Комисијата за помилување на Претседателството на СРМ се именува Каменчо Горгов, член на Претседателството на РК ССРМ.
3. Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-238 Претседател
16 јули 1986 година на Претседателството на СРМ,
Скопје Драгољуб Ставрев, с. р.

461.

Врз основа на член 72 од Деловникот за работа на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 11 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

1. Се разрешува од член на Комисијата за претставки и поплаки на Претседателството на СРМ Киро Никоски.

2. За член на Комисијата за претставки и поплаки на Претседателството на СРМ се именува Иљми Емини, претставник на РК ССРМ.

3. Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-239 Претседател
16 јули 1986 година на Претседателството на СРМ,
Скопје Драгољуб Ставрев, с. р.

462.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 24 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

Од натамошно извршување на изречената казна затвор се ослободуваат осудените лица:

1. Стефановски Мирослав Душко, од Тетово,
2. Цилев Горѓи Андон, од Скопје,
3. Алемин Гани Јусуфи, од с. Желино
4. Стојанов Горѓи Стојан, од Струмица,
5. Фахил Нсби Ханџиу, од Гостивар.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Јанески Трајче Зоран од с. Куратица, во траење од 2 месеци,
2. Пасковски Лазар Димитрија од с. Трново, во траење од 3 месеци,
3. Станкова Љупчо Благоица од Штип, во траење од 4 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови за 2 години на осудениот:

1. Горѓоски Владо Горѓија од с. Жабјани во траење од 3 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Ристовски Стоилко Атанас од Скопје, во траење од 6 месеци,
2. Николовски Милан Трифун од с. Јанчиште, во траење од 5 месеци,
3. Шављев Џемал Камил од Струмица, во траење од 9 месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 08-187 Претседател
24 јуни 1986 година на Претседателството на СРМ,
Скопје Драгољуб Ставрев, с. р.

463.

Врз основа на член 28 став 1, а во врска со член 39 став 1 од Законот за избор на членовите на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници, претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на ден 25 јули 1986 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ОД ОПШТИНАТА ТЕТОВО

Се распишуваат дополнителни избори за еден делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ од општината Тетово.

Изборите да се извршат на 22 септември 1986 година.

II

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови почнуваат да течат од 29 јули 1986 година.

Број 08-1886 Претседател
25 јули 1986 година на Собранието на СРМ,
Скопје д-р Вулнет Старова, с. р.

464.

Врз основа на член 282 став 2 од Законот за општинородната одбрана („Службен весник на СР Македонија“, бр. 26/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА, АКО СЕ АНГАЖИРАНИ ВО СЛУЧАЈ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ И ДРУГИ НЕСРЕКИ И ДРУГИ ОПАСНОСТИ ВО МИР

Член 1

Со оваа уредба се пропишува висината на надоместокот на членовите на Републичкиот штаб за цивилна заштита, ако се ангажирани во случај на елементарни и други несреки и други опасности во мир.

Член 2.

На членовите на Републичкиот штаб за цивилна заштита ако се ангажирани во случај на елементарни и други несреки и други опасности во мир им припаѓа надоместок на личниот доход и други парични надоместоци на трошоците за превоз, исхрана и сместување.

Член 3

На членовите на Републичкиот штаб за цивилна заштита, им припаѓа надоместок на личен доход за деновите на отсуство од работа, ако се ангажирани во случај на елементарни и други несреки и други опасности и тоа во висина на просечниот месечен личен доход што го оствариле за последните три месеци пред ангажирањето.

Член 4

На членот на Републичкиот штаб за цивилна заштита, кој самостојно врши дејност со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓани или друга професионална дејност, за време на ангажирањето му припаѓа паричен надоместок во висина на основата што служи за пресметка и уплата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, зголемен за износот на пропишаните обврски, што е должен да ги плаќа за време на неговото ангажирање во Републичкиот штаб за цивилна заштита.

На членот на Републичкиот штаб за цивилна заштита, кој не е во работен однос односно не врши друга професионална дејност, за време на ангажирањето, му припаѓа паричен надоместок од 30% од утврдениот износ на гарантираниот личен доход на територијата на Републиката.

Надоместоците на личниот доход од став еден на овој член и паричниот надоместок од став 2 на овој член се исплаќуваат од средствата на Републичкиот секретаријат за народна одбрана, по претходно доставено барање за рефундација од страна на органот на управата или организацијата на здружениот труд, односно писмена изјава дека не е во работен однос или дека не извршува друга професионална дејност.

Член 5

На членовите на Републичкиот штаб за цивилна заштита ако се ангажирани во случај на елементарни и други несреќи и други опасности во мир надвор од местото на живеење односно службување, им припаѓа надоместок за исхрана и ноќевање (дневница), надоместок за превоз (патни трошоци) и надоместок на другите трошоци што членот на штабот и има во врска со ангажирањето согласно Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 16/81).

Член 6

На членовите на Републичкиот штаб за цивилна заштита ако се ангажирани со оперативни дежурства во случај на елементарни и други несреќи и други опасности во мир со траење помало од 8 часа им припаѓа еден оброк.

Член 7

На членовите на Републичкиот штаб за цивилна заштита ако се ангажирани во случај на елементарни и други несреќи и други опасности во мир им се презентираат трошоците за личен превоз во висина на износот на цената на автобуски или возен билет.

Во случај на правецот на ангажирањето да нема организиран и јавен сообраќај, на членовите на Републичкиот штаб за цивилна заштита им се признаваат трошоците во висина од 10% од вредноста на потрошен бензин за секој изминат километар.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од еноот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-1131/1
јули 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

65.

Врз основа на член 206 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 1

Во Уредбата за патните, дневните и другите трошоци за службени патувања во странство на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 4/84 и 39/84), член 5 се менува и гласи:

„Член 5

Дневниците за службено патување во одделни странски држави се утврдуваат по следните групи:

1) I група: функционери и раководни работници што ги именува и разрешува од должност Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

2) II група: други работници.

Дневниците за службени патувања во странство на работниците во републичките органи на управата се исплаќуваат во износите утврдени со сојузните прописи“.

Член 2

Во член 6, став 1 и 3 процентот „50%“ се заменува со процентот „60%“.

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Ако работниците на службено патување во странство што го извршиле како членови на републичка делегација на меѓународни средби и собири, што ја определил Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, односно лицата кои ги определил функционерот што раководи со работата на републичкиот орган на управата односно републичката организација да патуваат со таа делегација, а на кои организаторот односно домаќинот им ги определува условите за сместување, имале издатоци и за сместување, тие им се признаваат во висина на хотелската сметка со намалување на дневницата за 50%. Ако во хотелската сметка платениот износ е искажан во национална валута во која не е утврдена дневницата за таа земја, за пресметка на платената хотелска сметка и за признавање на издатоците за сместување на работниците, задолжителен е доказ за курсот на националната валута во однос на валутата во која е утврдена дневницата за таа земја, во времето на користењето на хотелско сместување. Доказ за курсот на националната валута во однос на валутата во која е утврдена дневницата за таа земја е документ за замена на кредитно писмо односно на девизите за националната валута. Ако не приложат доказ за курсот на националната валута, на работниците не може да им се признаваат издатоците за сместување во висина на платената хотелска сметка“.

Член 3

Член 6-а се брише.

Член 4

Член 7 се менува и гласи:

„Член 7

Ако работниците од член 5 од оваа уредба на службено патување во странство престојуваат повеќе од 60 дена непрекинато во исто место, за времето над 60 дена дневницата им се намалува за 30%“.

Член 5

Во член 11 став 3 и во член 12 процентот „50%“ се заменува со процентот „60%“.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Решението за највисоките износи на дневниците за службени патувања во странство, што на републичките органи на управата и на републичките организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен весник на СРМ“, бр. 27/85 и 30/85).

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1260/1
21 јули 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Илија Филиповски, с. р.

466.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1986 година („Службен весник на СРМ“, бр. 11/86 и 17/86), во член 2, по точка, 8 се додава нова точка 9, која гласи:

„9. За кредитирање на организациите на здружен труд за производство на производи за посебни намени, во износ до 200 мил. дин.“

Член 2

Во член 5, во алинеја 4, на крајот, точката се заменува со точка и записка и се додава нова алинеја, која гласи:

„— за намената од точка 9 — со рок на враќање од 3 години, почнувајќи од 1. VI. 1987 година и со каматна стапка од 25% годишно, а за наредните години каматната стапка ќе се определува согласно Резолуцијата за тековната година.“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1271/1
3 јули 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р **Глигорие Гоговски, с. р.**

467.

Врз основа на член 61 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ДО 7. X. 1986 ГОДИНА

I

Висината на придонесот за „Детска недела“ што ќе се наплатува во времето од 1 до 7. X. 1986 година изнесува:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации, ако вредноста на влезниот билет изнесува:

— до 100 динари	8,00 динари
— над 100 динари	15,00 динари;

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи — 2 динари;

3. На секој продаден возен билет во железничкиот, автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот) и авионскиот сообраќај, ако вредноста на возниот билет изнесува:

— до 150 динари	8,00 динари
— над 150 динари	15,00 динари;

4. На секој влезен билет за спортски натпревари и други спортски приредби, ако вредноста на влезниот билет изнесува:

— до 100 динари	8,00 динари
— над 100 динари	15,00 динари.

II

Висината на придонесот на „Детска недела“ од точка 1 на оваа одлука, потточка 1 и 4 се плаќа во готови пари при продавањето на секој влезен билет, а висината на придонесот за „Детска недела“ од точка 1 на оваа одлука, потточка 2 и 3 се плаќа во маркици кои се издаваат за таа намена.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1153/1
3 јули 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски, с. р.**

468.

Врз основа на член 57 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

1. Се разрешуваат сегашните претставници на општествената заедница во Советот на РО Републички завод за заштита на спомениците на културата поради истек на времето за кое се именувани: инж арх. Тихомир Арсовски, д-р Цветан Прозданов, Владо Урошевиќ.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на РО Републички завод за заштита на спомениците на културата се именуваат:

1. Љубица Миљковиќ, советник во Градскиот комитет за образование, култура и физичка култура на Собранието на град Скопје,

2. д-р Антоние Николовски, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,

3. Соња Наумовска, советник во Републичкиот завод за заштита на културата.

Бр. 17-1071/1
12 јуни 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски, с. р.**

469.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи се назначува Јордан Ароовски, началник на сектор во Службата за државната безбедност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1101/3
12 јуни 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

470.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За потсекретар за државна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи се назначува Аврам Куковски, началник на сектор во Службата за државна безбедност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1101/1
12 јуни 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

471.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За потсекретар за јавна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи се назначува Димитар Николовски, началник на Сектор во Службата за државна безбедност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1101/2
12. јуни 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

472.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за култура се назначува Илхами Емин, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1074/1
12 јуни 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

473.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕГУНАРОДНИ ОДНОСИ

1. Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи Благој Захов, поради заминување на друга должноост, заклучно со 18. V. 1986 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1076/1
12 јуни 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

474.

Врз основа на член 175 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

1. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија е согласен Ристо Димитров, вработен во Заводот за урбанизам и станбено-комунална техника на СРМ — Скопје, да биде назначен за републички инспектор за патишта во Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1075/1
12 јуни 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

475.

Врз основа на член 225 став 6 од Законот за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 26/84), републичкиот секретар за народна одбрана во согласност со републичкиот секретар за финансии, донесува

П РА В И Л Н И К
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ ШТО ИМ ПРИПАГА НА ЛИЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ЗАШТИТАТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ СРЕДСТВА ВО МИР

Член 1

Со овој правилник се пропишува износот на надоместокот што им припаѓа на лицата (пиротехничари, други лица и помошни работници) за вршење на работите во врска со заштита од неексплодирани убојни средства во мир.

Член 2

Износот на надоместокот за заштита зависи од обемот на работата, како и од видот и тежината на убојното средство.

Како основа за пресметување на износот на надоместокот претставува просечно остварениот личен доход на стопанството во Републиката во претходната година (во понатамошен текст — просечен личен доход — ПЛД).

Износот на надоместокот на стручното лице и помошните работници ангажирани во врска со заштитата од неексплодирани убојни средства, се утврдува за секој случај посебно или се определува паушален износ за секој месец.

Во колку надоместокот се исплатува за секој случај посебно, износот се утврдува според видот и тежината на убојните средства. Доколку пак надоместокот се утврдува со месечен паушален износ, износот не може да биде помал од 1/3 од просечниот личен доход, а додека износот на надоместокот на другите лица не може да изнесува помалку од 50% од надоместокот исплатен на стручното лице.

Член 3

Износот на надоместокот за пронаоѓање на терен со цел да се пронајдат неексплодирани убојни средства или да се утврди дека на тој терен нема убојни средства, се утврдува со договор помеѓу општината, односно инвеститорот и стручните лица.

Износот на надоместокот од став 1 на овој член не може да биде помал од 0,2% од просечниот личен доход за 1 метар кубен испитан терен. Во колку се испитува поголем терен од 1000 м³ износот ќе се утврдува договорно но најмногу до износот утврден во претходниот член.

За ангажирање на сите лица за вршење на работите во врска со заштитата од неексплодирани убојни средства се сочинува посебен договор за висината на надоместокот помеѓу општината и лицата кои ќе бидат ангажирани.

Член 4

Висината на надоместокот за дезактивирање и уништување на: авионски бомби, ракети, артилериско минофрлачки зрна и гранати, мина, рачни бомби и истрелна муниција се исплатува во сооднос на просечниот личен доход и може да изнесува за:

1. Авионски бомби и ракети:
 - а) Уништување на дезактивирана авионска бомба и ракети (без запалка) за секое парче:
 - од 1 до 25 кг — 5% од ПЛД
 - од 25 до 100 кг — 7% од ПЛД
 - од 100 до 500 кг — 10% од ПЛД
 - од 500 и повеќе кг — 15% од ПЛД
 - б) Уништување на недезактивирана авионска бомба и ракети (со запалка) за секое парче:
 - од 1 до 25 кг — 7% од ПЛД
 - од 25 до 100 кг — 10% од ПЛД
 - од 100 до 500 кг — 15% од ПЛД
 - од 500 и повеќе кг — 20% од ПЛД
 - в) Дезактивирање на авионска бомба и ракети
 - За дезактивирање на авионски бомби и ракети без разлика на тежината за едно парче:
 - со една запалка — 20% од ПЛД
 - до три запалки — 30% од ПЛД
 - преку три запалки — 40% од ПЛД
2. Артилериско-минофрлачки гранати и мина.
 - а) Уништување на артилериско-минофрлачки гранати и мина за секое парче.
 - од 1 кг — 3% од ПЛД
 - од 1 до 10 кг — 4% од ПЛД
 - од 10 до 20 кг — 6% од ПЛД
 - од 20 и повеќе кг — 8% од ПЛД
 - б) За дезактивирање на артилериско-минофрлачки гранати и мина за секое парче
 - надоместокот изнесува двојно повеќе од износот предвиден за уништување на артилериско-минофрлачки гранати.
3. Уништување на рачни бомби:
 - од 5 парчиња — 5% од ПЛД
 - од 6—10 парчиња — 7% од ПЛД
 - од 10—50 парчиња — 10% од ПЛД
 - од 51—100 парчиња — 15% од ПЛД
 - преку 100 парчиња — 20% од ПЛД
4. Уништување на истрелна муниција:
 - за секој 1000 парчиња 5% од ПЛД
 - не исплатува надоместок кога се врши заедничко уништување на истрелна муниција со други убојни средства.

5. Надоместокот за групно уништување на убојни средства се намалува според бројот на истите и тоа:

а) Ако на едно место се пронајде, па потоа на истото место се уништат убојните средства (авионски бомби и ракети, артилериско-минофрлачки гранати и мина, рачни бомби и истрелна муниција) висината се намалува за:

- од 2—10 парчиња за 10%
- од 11—50 парчиња за 20%
- од 51—100 парчиња за 30%
- преку 100 парчиња за 40%

б) Ако на едно место се пронајдат повеќе од 1000 парчиња убојни средства, висината на надоместокот се утврдува со посебен договор.

Член 5

Надоместокот на членовите на комисијата која врши контрола на уништувањето на убојните средства, изнесува најмалку 30% од надоместокот исплатен на стручното лице, но не помалку од 5% од просечно остварениот личен доход.

Член 6

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за износот на надоместокот што им припаѓа на лицата за вршење на работите за заштита и уништување на неексплодирани убојни средства во мир („Службен весник на СРМ“, бр. 10/80).

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Согласен: Републички секретар
 Републички секретар
 за финансии, за народна одбрана,
 полковник
 Методија Тошевски, с. р. Зоран Костовски, с. р.

476.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општините Штип и Пробиштип за оценување уставноста и законитоста на член 13 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи, други лични примања и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците во Штип, со референдум одржан на 25 ноември 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Стручната служба на означената Заедница на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општините Штип и Пробиштип, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 13 од Правилникот означен во точка 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот во спорениот член од означениот Правилник е предвидена исплата на јубилејни награди на работниците за 10, 20 и 30 години работен стаж во означената Заедница независно од придоносот и резултатите на трудот, што не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 13 од означениот Правилник е предвидено на работникот да му припаѓа јубилејна награда и тоа за 10 години пензиски стаж во висина од 50% од просечниот месечен личен доход исплатен во стопанството во Републиката во претходната година, а за 20 години пензиски стаж во висина од просечниот месечен личен доход исплатен во стопанството во Републиката во претходната година. Понатаму, во овој член е предвидено овие средства да не се исплаќаат во пари.

5. Согласно член 19 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 13 став 3 алинеја 5 од Законот за здружениот труд е самоуправни право на работниците да одлучуваат за сиот доход и да предвидат одредени награди и други признанија со кои се признава и поттикнува моралната вредност на трудот и во кои има елементи на минат труд и на долгогодишен придонес на работникот во работата.

Според тоа Судот утврди дека оспорениот член 14 од означениот Правилник не е во несогласност со Уставот на СР Македонија и не е во спротивност со Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 90/86

4 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

477.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 64 став 1 точка 3 од Статутот на Основната организација на здружениот труд „Кооперанти“ во состав на Земјоделско индустрискиот комбинат „Радовишко поле“ во Радовиш, донесен од работниците со референдум на 21 септември 1984 година, во делот што се однесува на морално-политичките квалитети.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 209/85 од 16 април 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 64

став 1 точка 3 од Статутот на означената основна организација. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на означениот член од Статутот со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија и за неговата спротивност со член 167 и 168 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во член 64 од Статутот се предвидени посебните услови за извршување на работите и работните задачи на индивидуалниот раководен орган и тоа: лицето да има завршено висока стручна подготовка — земјоделски факултет или виша земјоделска школа; да има најмалку 4 години работно искуство по дипломирањето; да поседува морално-политички квалитети и способности во развивањето на социјалистичките самоуправни и општествено-економски односи; и да ја прифаќа програмата за развој на основната организација или работничкиот совет да ја прифати програмата за развој што ја предлага кандидатот.

5. Согласно член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија, член 168 став 1 и член 179 став 3 од Законот за здружениот труд, на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни сèкое работно место и функција во општеството. Работен однос, пак, може да заснова секој оној што ги исполнува условите што работниците во основната организација ќе ги утврдат според потребите на процесот на трудот, условите на трудот и работите и работните задачи што се извршуваат во таа организација.

Предвидувањето на морално-политичките квалитети како услов за вршење на определени работи и работни задачи нема основ во Уставот и законот. Само кога е во прашање именување на раководен орган, согласно член 511 од Законот за здружениот труд, достапноста на тоа работно место е законски ограничена на одредено време за лица кои се осудени на безусловна казна затвор за кривично дело против основите на социјалистичкото општествено уредување и безбедноста на земјата и други кривични дела одредени со закон.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 64 точка 3 од Статутот се предвидени како услов за извршување на работите и работните задачи морално-политичките квалитети, Судот утврди дека означената одредба не е во согласност со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 209/85

4 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

262.

Врз основа на член 47 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 20 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО И ВИСИНАТА НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Во член 19, став 1, точка 1, ред втори, бројот „8.260“ се заменува со бројот „10.200“.

Во истиот член точка 2, ред втори, бројот „13.000“, се заменува со бројот „15.300“.

Член 2

Во член 53, став 1, точка III ред втори од Одлуката, бројот „8.260“ се заменува со бројот „10.200“.

Член 3

Во член 54, став 1, точка III ред трети бројот „13.000“, се заменува со бројот „15.300“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-468/8
20 јуни 1986 година
Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

263.

Врз основа на член 47 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 20 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОКРАТНА — ВОПРЕДНА ИСПЛАТА НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД НА КОРИСНИЦИТЕ

Член 1

Заради заштита на животниот стандард на корисниците на додаток на деца, се одобрува еднократна — вопредна исплата на додаток на деца на децата — корисници во износ од 3.000 динари по дете.

Член 2

Правото на еднократна вопредна исплата на додаток на деца ќе го користат децата што се стекнале со право на користење на додаток на деца од 1. IV. до 31. XII. 1986 година.

Член 3

Исплатата ќе се изврши од редовниот прилив на средствата за додаток на деца.

Член 4

Исплатата на додаток на деца од член 1 на оваа Одлука ќе ја извршат стручните служби на општинските заедници.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-468/7

20 јуни 1986 година

Скопје

Претседател,

Павлина Василева, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
264.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 17 од Статутот на Републичката СИЗ за вработување, Собранието на Републичката СИЗ за вработување, на седницата одржана на 1 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ И ВИДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА РАБОТНИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО ОДНОСНО ДОМАКИНСТВО КОИ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА ПРОДОЛЖЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК

Член 1

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за износот и видот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство кои влијаат на правото на продолжен паричен надоместок („Службен весник на СРМ“ бр. 23/85), членот 3 се менува и гласи: „Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 3 ноември 1983 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-596

2 јули 1986 година

Скопје

Претседател,

Илија Стефановски, с. р.

265.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 17 од Статутот на Републичката СИЗ за вработување, Собранието на Републичката СИЗ за вработување, на седницата одржана на ден 1 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ И ВИДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА РАБОТНИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО, ОДНОСНО ДОМАКИНСТВО КОИ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА ПРОДОЛЖЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК

Член 1

Во Одлуката за износот и видот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство, односно домаќинство кои влијаат на правото на продолжен паричен надоместок („Службен весник на СРМ“ бр. 31/83, 37/84 и 1/86) во членот 2 износот од 4.000 динари се заменува со износот од 10.000 динари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-592

2 јули 1986 година

Скопје

Претседател,

Илија Стефановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — ДЕБАР

266.

Врз основа на член 27 од Законот за физичка култура и самоуправни интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ број 54/74), член 32 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Дебар, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Дебар, на седницата одржана на 17 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонеси што го опфаќаат ООЗТ, ОЗТ од доходот, работните заедници од стопанските и нестопанските дејности од личен доход на вработените, од личен доход од земјоделска дејност, од самостојно вршење стопанска дејност и од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите за 1986 година кумулативно се утврдуваат за Општинската и Републичката СИЗ на физичката култура, бидејќи на Републичката СИЗ на физичката култура договорно ѝ се пренесуваат средства од Општинската СИЗ на физичката култура — Дебар.

Член 3

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Општинската СИЗ на физичката култура — Дебар, за 1986 година, вклучувајќи ги и стапките на Републичката СИЗ на физичката култура, изнесуваат:

- | | |
|---|-------|
| 1. придонес од доход од ООЗТ и ОЗТ по стапка од | 0,49% |
| 2. придонес од личен доход од работен однос од нестопански дејности | 0,40% |
| 3. придонес од лични доходи на вработените во стопанство | 0,10% |

- | | |
|--|-------|
| 4. придонес од личен доход од земјоделска дејност | 0,10% |
| 5. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност | 1,00% |

Член 4

Придонес од личен доход од работен однос за претшколските и воспитно-образовните организации од основното и средното насочено образование ќе се плаќа по стапка од 20%.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личен доход од работен однос ќе се врши во бруто износ.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за физичката култура — Дебар, бр. 03-7/1 од 25 јануари 1985 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-26/1
јуни 1986 година
Дебар

Претседател,
Лазим Јајага, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА —
СТРУМИЦА

267.

Врз основа на член 34 од Законот за основање на самоуправни интересни заедници за физичка култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 86 од Статутот на Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица, Собранието на Заедницата за физичка култура, на седницата одржана на 23 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СТРУМИЦА И ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот и личните доходи на организациите на здружен труд и заедници по основ на кој се обезбедуваат средства за Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица и за здружување на средства во Републичката СИЗ за физичка култура.

Член 2

Во 1986 година се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

1. стапката на придонесот од доходот на ОЗТ во стопанството се утврдува на 0,80%;

2. стапката на придонесот на личниот доход на вработените во ОЗТ од нестопанство се утврдува и изнесува:

— придонес од личен доход од нестопанска дејност по стапка од 0,50%, освен за ОЗТ од основното и средното образование и социјална заштита, кои ќе плаќаат придонеси и даноци во висина од 50% од општата стапка или 0,25%, а организациите за општествена заштита на деца, организациите кои вршат дејност на заштита на културни блага и од областа на сценско-уметничката дејност ќе плаќаат во висина од 70% од општата стапка или 0,35%;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 3,5%;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност по стапка од 0,67%.

Член 3

Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица по основ на член 1 од оваа одлука, здружува средства во Републичката СИЗ за физичка култура од средствата што се обезбедуваат по стапките по член 2 од оваа одлука и изнесува:

— придонесот од доходот на ОЗТ по стапка од 0,04%;

— придонесот од личен доход од нестопанството со стапка од 0,05% освен за ОЗТ од основното и средното насочено образование и социјална заштита ќе плаќаат 50% од општата стапка или 0,025%, а организациите од општествена заштита на деца, организациите кои вршат заштита на културни блага и од областа на сценско-уметничката дејност ќе плаќаат во висина од 70% од општата стапка или 0,035%.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на овие средства по оваа одлука ќе го врши Службата на општественото книговодство — филијала Струмица.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за финансирање на физичката култура во општина Струмица за 1985 година.

Бр. 03-62/1
24 април 1986 година
Струмица

Претседател,
Димитар Калкашлиев, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 184 од 26. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1—1590—21—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ Медицински факултет, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, при Универзитетски центар за медицински науки, ООЗТ Клиника за уво, нос и грло — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Александар Андреевски директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник проф. д-р Отон Главаш — директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 184/86. (114)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 6/86 од 24. II. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1—55—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување на Земјоделската задруга — „Струмешница“ — с. Сарај-Струмичко, со следните податоци:

1. Јанев Крсто од с. Сарај, директор на задругата, неограничено ќе ја претставува и потпишува задругата;

2. Живко Јанев од с. Сарај, Струмичко, ќе ја застапува и потпишува задругата во отсуство на директорот на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 6/86 (176)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 67 од 5. IX. 1985 година, на регистарска влошка бр. 51, го запиша во судскиот регистар бришењето на деловната единица 33 „Липа“ с. Попчево, со следните податоци: Бришење на деловната единица Месарница „Елсн“ — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 67/85. (177)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 67 од 5. IX. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1—51—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Земјоделската задруга „Липа“ — с. Попчево, — Струмичко, со следните податоци: Иљо Атанасов Коцев од с. Попчево, директор на Земјоделската задруга „Липа“ — с. Попчево, има неограничени права да ја претставува и застапува задругата како директор.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 67/85. (178)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 66 од 5. IX. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1—51—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста на Земјоделската задруга „Липа“ — с. Попчево, Струмичко, со Ц. О. со следните податоци.

Покрај основните дејности за кои е регистрирана задругата, таа ќе се занимава и со:

— откуп и продажба на огревно и техничко дрво, градежни материјали, електроинсталациони и водоинсталациони материјали, керамика, стакло порцелан, бои и лакови, како и хемиски препарати за земјоделството;

— откуп и промет со жива стока, волна, кожи, кожена галантерија и друго;

— промет со мешани стоки;

— преработка, доработка и промет со пластика и пластични предмети односно производи;

— промет со половни земјоделски машини (трактори и приклучни земјоделски машини) и други моторни возила;

— промет со отпадни материјали: стакло, старо железо, хартија и друго;

— промет со тутун и други непрехранбени производи;

откуп и промет на шумски плодови, печурки, полжави, жаби и на сите видови лсковити растенија.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 66/86. (179)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 78 од 8. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1—62—0—0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејностите односно работите на Земјоделската задруга „Агромаркет“ — с. Добрејци — Струмичко, Ц. О., со следните податоци:

Задругата ќе се занимава уште и со:

— откуп и продажба на огревно и техничко дрво, градежни материјали, електроинсталациони и водоинсталациони материјали, керамика, стакло, порцелан, бои и лакови, хемиски препарати за земјоделството;

— промет со половна механизација за потребите на задругата и своите кооперанти;

— промет со отпадоци, железо, хартија, декларирани лимови и обосни метали;

— промет со жива стока, волна и кожи на големо и мало;

— промет со производите од гранките 0113 и 0114;

— промет со производи за широка потрошувачка од гума, кожа, каучук и пластика;

— откуп и продажба на шумски плодови, лсковити растенија, печурки полжави и жаби.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 78/85 (180)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 39 од 1. IV. 85 година, на регистарска влошка бр. 1—13—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Земјоделската задруга „Беласица“, с. Костурино, со следните податоци: Стојанов Горѓе, директор на 33 „Беласица“, с. Костурино, ќе ја застапува задругата со потполни и неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 39/85. (181)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 19 од 2 IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1—41—0—0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 33 поради промени во организирањето на Земјоделската задруга „Штучанка“, Ц. О. — с. Штука, Струмичко, со следните податоци: бришење на Земјоделската задруга „Штучанка“, с. Штука, Струмичко, поради промени во организирањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 19/86. (182)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 12 од 13. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1—10—0—0, го запиша во судскиот регистар уписот на деловни единици на 33 „Единство“, Ц. О. — с. Ново Село — Струмица, со следните податоци: Деловна единица, Продавница бр. 15 во с. Ново Село, Деловна единица Уголстелски дуќан-бифе бр. 4 во с. Смоларе — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 12/86. (183)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 20 од 21. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1—41—0—0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на 33 со основни организации „Штучанка“, с. Штука — Струмичко, со ООЗТ под фирма: Земјоделска задруга „Штучанка“ со ООЗТ, с. Штука — Струмичко, со следните дејности:

— планирање, организирање и управување на сопственото земјоделско и сточарско производство, како производство на здружените земјоделци, индивидуалните производители стапувајќи со нив во кооперантни односи; набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини, орудија за потребите на задругата, здружените земјоделски и индивидуалните производители-кооперанти и на сите видови индустриска стока за широка потрошувачка;

— земја под закуп и купување на земја за организирање на земјоделското производство на овие површини;

— преземање на земја на здружените земјоделци, стари и веќе неспособни за работа со постојан месечен надоместок, создавајќи на тој начин можност за решавање на социјалната сигурност;

— здружување на механизација на здружените земјоделци со цел за остварување на програмирано користење на машините и планско производство;

— откуп и промет на сите видови земјоделски производи, жива стока, сточни производи и прехранбени артикли;

— преработка и доработка на сточарски и земјоделски производи;

— откуп, преработка и пласман на техничко и огревно дрво и градежни материјали;

— изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби;

— итесно-кредитно работење;

— организирање дејности за одобрување на условите на животот и работата во населените места каде што делува задругата, на занаетчиските работилници, одделни сервиси, комунални објекти и сл.;

— организирање соодветни дејности за развивање и подобрување на културниот, просветниот и спортскиот живот на својата територија;

— врши откуп и промет на земјоделски производи;

— врши откуп и промет на секундарни суровини и стари возила;

— вршење на сите услуги и пружање на стручна помош во врска со организацијата на унапредување со земјоделското и сточарското производство;

— вршење на превозни транспортни услуги со своите теретни возила за кооперанти.

Во правниот промет со трети лица задругата одговара ограничено солидарно.

Цветан Ристов е в. д. директор со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 20/86. (184)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 85 од 10. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1—78—0—0, го запиша во судскиот регистар основањето и евидентирањето на Земјоделската задруга „Агрокооп“, с. Добришинци — Струмичко, Ц. О., отупен пункт — Висока Маала — Струмичко, со следните податоци: Откупниот пункт во Висока Маала ќе се занимава со:

— откуп на сите видови земјоделски и сточарски производи, шумски плодови, печурки, шумски растенија, полжави и сл.;

— промет со репроматеријали, вештачки фубрива, полистиленско платно и др.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 85/85. (185)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 2 од 30. I. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1—25—0—0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот на Земјоделската задруга „Нов живот“, с. Зубово — Струмичко, со Ц. О., со следните податоци:

Задругата се занимава со: планирање, организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство; набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини и орудија за работа за потребите на задругата и здружените земјоделци и кооперанти; откуп и промет на сите видови земјоделски и сточарски производи; откуп и промет на жива стока; кожи, волна и друго; откуп и промет на шумски растенија, шумски плодови, полжави и др.; откуп и промет на старо железо, стари возила, трактори, хартија и сл.; промет со градежни материјали; електроинсталациони, водоинсталациони материјали; откуп, преработка и пласман на техничко и огревно дрво и градежни материјали на големо и мало; промет на големо и мало со прехранбени производи, жита, млеко, млечни производи, зеленчук, овошје и преработки од овошје и зеленчук; живина, јајца, алкохолни и безалкохолни пијалаци, промет со мешани стоки; промет на големо и мало со индустриски стоки, санитарна опрема, заштитни средства, хемиски препарати за земјоделството и др.; преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи, набавка на амбалажа, заштитни средства, репроматеријали и друго; вршење на хотелски и угостителски услуги; давање стручна помош на земјоделските производители; вршење на превозни и транспортни услуги со своите товарни и други возила; отворање на занаетчиски работилници, сервиси за сервисирање на апарати за домаќинството и сл.

Во правниот промет со трети лица задругата има неограничени овластувања и одговара со целокупниот свој имот — целосна одговорност.

За обврските на задругата членовите на задругата супсидијарно одговараат со по 10.000 динари. Јосиф Томе Милчев од с. Зубово е в. д. директор на задругата и ја застапува задругата без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 2/86. (186)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 2/86 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Задругар“ — с. Баница, Струмичко, Ц. О.

Истата се занимава со:

— планирање, организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство;

— набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини, орудија за работа за потребите на задругата и здружените земјоделци и кооперанти;

— откуп и промет со сите видови земјоделски и сточарски производи;

— откуп и промет на огревно и техничко дрво, како и градежни материјали;

— откуп и промет на волна, кожи и слично; откуп и промет на шумски растенија, шумски плодови, печурки, полжави и друго;

— организирање и пружање на хотелски и угостителски услуги;

— промет со стоки за широка потрошувачка, алкохолни и безалкохолни пијалаци на големо и мало;

— промет со прехранбени производи на големо и мало;

— изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби;

— откуп и промет со старо железо, отпадни материјали, хартија и слично;

— вршење на превозни и транспортни услуги со своите товарни и други возила;

— набавка на амбалажа, репроматеријали, заштитни средства и др.

— промет на големо и мало со зеленчук, овошје, преработки од овошје и зеленчук, шумски плодови, живина и јајца, млеко и млечни производи; — вршење на земјоделски услуги, давање на стручна помош и друго;

— формирање на занаетчиски дуќани, работилници, сервиси, комунални објекти, детски установи и друго.

Во правниот промет со трети лица задругата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

За обврските на задругата членовите одговараат супсидијарно со по 10.000 динари.

Костадин Георгиев, в. д. директор на задругата, ја претставува и потпишува задругата без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 2/86. (187)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 25/86, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Солидарност“, с. Моноспитово — Струмичко, Ц. О.

Задругата е основана од индивидуални земјоделци со Самоуправната спогодба за здружување на Земјоделската задруга „Солидарност“ — с. Моноспитово, усвоена на Основачкото собрание, одржано на 17. II. 1986 година.

Задругата ќе се занимава со земјоделско и сточарско производство, откуп и пласман на земјоделски и сточарски производи, репроматеријали и слично.

За обврските во правниот промет задругата одговара со своите средства. Во правниот промет таа работи во свое име и за своја сметка.

За обврските на задругата смчат и основачите со по 10.000 динари.

Лице овластено за застапување е Миљка Ристов Мишевски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 25/86. (188)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 27 од 17. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1—94—0—0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Јаворник“ — с. Свидовица, Струмичко, Ц. О.

Задругата е основана од индивидуални земјоделци со Самоуправна спогодба за здружување во Земјоделската задруга „Јаворник“ — с. Свидовица, Струмичко, усвоена на Основачкото собрание, одржано на 3. XII. 1985 година.

Задругата ќе се занимава со земјоделско и сточарско производство, откуп и пласман на земјоделски и сточарски производи, репроматеријали и слично за земјоделството.

За обврските во правниот промет задругата одговара со сите свои средства. Во правниот промет таа работи во свое име и за своја сметка.

За обврските на задругата емчат и основачите со по 10.000 динари.

Лице овластено за застапување е Јован Димитров Петровски, од Струмица, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 27/86. (189)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 39 од 31. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1—628—0—0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на дејноста на Фото кино клубот „Ванчо Прке“ — Штип, со следните податоци: изработка на црно-бели и колор фотографии и колор и црно-бели дијазитиви, вршење на услуги на граѓаните (снимање за документи, изработка на аматерски фотографии, развивање на филмови и други потреби), поправка на фото и кино опрема и друга апаратура, снимање и изработка на фотографии и дијазитиви за потребите на работни организации и други институции, изнајмување на опрема, снимање на пропагандни филмови и филмска лента и на видео систем, сито печат, вршење на други услуги.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 7 од 25. II. 86 година, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга „Бања Банско“, Ц. О., с. Банско, Струмичко.

Покрај запишаната дејност Земјоделската задруга ќе ја врши и следната споредна дејност:

— промет на големо и мало со метални и електрични стоки;

— промет на големо и мало со градежен, санитарен и инсталационен материјал;

— откуп, продажба и преработка на секундарни суровини.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 7/86. (192)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 368 од 14. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1—807—0—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работничкиот универзитет „Браќа Миладинови“, Ц. О. — Гостивар, ул. „Беличица“ бр. 35, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Дуцески Бранко, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Милешевски Онче директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 368/86. (198)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 236 од 14. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2—2014—0—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената — проширувањето на споредната дејност на Земјоделската задруга

„Мрзенци“, Р. О., с. Мрзенци, Гевгелија, со следните податоци: Се запиша проширувањето на споредната дејност со:

— трговија на мало со прехранбени производи, житарица и млински производи, зеленчук и овошје и преработки од нив, алкохол и алкохолни пијалаци, добиток и живина, месо и сувомесни производи, разни животни производи и производи за домашни потреби;

— трговија на големо и мало со непрехранбени производи, обувки, кожа гума и пластика, сурова кожа, волна и производи од волна, метална и електрикотехничка стока, градежен и инсталационен материјал и стоки, хемиски производи, бои и лакови, мешана стока, индустриски отпадоци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 236/86. (199)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 468 од 24. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1—1665—0—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Домот на културата „Јосип Броз Тито“, Р. О. — Куманово, ул. „Маршал Тито“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Драгољуб Димовски, в. д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Миодраг Стојановски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 468/86.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 404 од 21. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1—729—0—0—0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата со следните податоци: Досегашната фирма на Работната организација Комбинирана детска установа „Ангел Шајче“, Ц. О. — Куманово се менува и во иднина ќе гласи: Работна организација за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Ангел Шајче“, Ц. О. — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 404/86. (201)

КОНКУРСИ

Собирот на работните луѓе при Централното основно училиште „Ванчо Китанов“ — Пехчево,

распишува
КОНКУРС

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАБОВОДЕН ОРГАН
(ДИРЕКТОР) — РЕИЗБОР

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, кандидатот треба да ги исполнува и посебните услови предвидени со Статутот:

1. да има завршено филозофски факултет, педагошка академија, педагошки факултет, отсек за одделенска настава, лице кое има завршено соодветна група на образование на факултет, висока школа, чиковна академија, музичка академија или виша школа;

2. да има најмалку 6 (шест) години работно искуство во наставата;

3. да има организациони способности;

4. да поседува морални и политички квалитети;

5. да не е осудуван и да не е под истрага.

Молбите со потребните документи да се праќаат на адреса на Централно основно училиште „Ванчо Китанов“ — Пехчево.

Некомплетираните документи нема да се земаат во разгледување. Рок за поднесување на молбите е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во печатот. Кандидатите ќе бидат известени во рок од 8 (осум) дена по донесеното решение. (283)

Врз основа на член 88 од Статутот на Работничкиот универзитет „Тошо Арсов“ — Вилица и Одликата на Собирот на работните луѓе, Конкурсната комисија

распишува КОНКУРС

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН — ДИРЕКТОР (РЕИЗБОР)

Кандидатот за избор на индивидуален работоводен орган — директор на установата, покрај условите предвидени во ЗЗТ, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има висока школска подготовка (философски, правен и економски факултет);

— најмалку 5 години работно искуство на работно место;

— да има искуство во работа со образование на возрастни;

— да има виша школска подготовка (завршено ПА, управна или економска насока) со шест години работно искуство и искуство во работата со возрастни;

— да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности;

— да не е осудуван за кривични дела.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

СООПШТЕНИЈА

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82), Собранијата на општините Гази Баба, Кисела Вода и Чаир објавуваат дека ќе извршат

ИЗБОР НА ЧЕТИРИ СУДИИ ВО ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положено правосуден испит и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи треба да ги достават до Собранието на општината Чаир — Комисија за прашањата на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ова соопштение. (282)

Собранијата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир, врз основа на член 25 и 27 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ број 6/85) ќе извршат избор на еден судија за прекршоци на Општинскиот суд за прекршоци на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови за стекнување на својството на работник во органите за државната управа:

1. да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2. да се здравствено способни за вршење на задатите и работите;

3. против нив да не се води кривична постапка;

4. да се дипломирани правници со положен правосуден испит.

Кандидатите да поднесат пријави до Собранието на општината Центар — Скопје, Комисија за прашањата на изборите и именувањата, во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Кандидатите се должни кон пријавата да ги поднесат потребните документи и биографски податоци.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Комисијата за избори и именувања на Собранието на општина Гостивар

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на еден судија во Општинскиот суд во Гостивар

Кандидатите за судија во Општинскиот суд, покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79).

Пријавите со потребните документи кандидатите да ги доставуваат до Собранието на општината Гостивар — Комисија за избори и именувања во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“. (284)

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА — ЦЕНТРАЛА ВО СКОПЈЕ

Согласно одредбите на член 4 од Законот за привремена забрана на располагање со дел од општествените средства за лични доходи, за заедничка потрошувачка на работниците и определени трошоци на работењето за 1986 година („Службен лист на СФРЈ“ број 34/86), Службата на општественото книговодство во СР Македонија издава

ОБЈАВА

1. Процентот на растежот на доходот по работник во стопанството на Републиката за периодот јануари-март 1986 година во однос на истиот период од претходната година изнесува 80,2%.

2. Стапките на акумулативноста на одделните дејности за периодот јануари-март изнесуваат:

	1985	1986
Вкупно стопанство	2,7%	2,7%
01 Индустрија и рударство	3,5%	3,2%
0101 Електростопанство	1,2%	1,1%
010101 Хидроцентрали	0,1%	0,1%
010102 Термоцентрали	2,3%	1,9%
010104 Пренос на елек. енергија	1,4%	0,7%
010105 Дистрибуција на ел. енерг.	0,9%	0,5%
010200 Производство на јаглен	0,9%	3,2%
010203 Производство на лигнит	0,9%	3,2%
010500 Производство на дер. на нафта	6,2%	1,7%
010600 Производство на железна руда	0,4%	1,1%
010700 Црна металургија	2,9%	3,2%
010710 Производство на железо и челик	2,9%	3,3%
010711 Производство на железо	4,2%	5,2%
010712 Производство на челик	2,4%	2,4%
010713 Производство на валан челик	2,9%	3,3%
010720 Производство на феро легури	3,2%	2,8%
010800 Производство на руд. на обоени мет.	5,7%	2,5%
010820 Производство на олово и цинк. руда	5,9%	2,8%
010890 Производство на остан. метал. руди	3,8%	3,0%
010900 Производство на обоени метали	2,6%	2,8%
010930 Производство на цинк	2,6%	2,8%
011000 Преработка на обоени метали	6,3%	3,5%
011010 Преработка на алуминиум	5,6%	3,7%
011090 Преработка на останали об. метали	8,2%	3,3%
011091 Преработка на бакар	8,2%	3,3%
011100 Производство на неметали	3,1%	1,9%
011110 Производство на неметал минер.	3,1%	1,9%
011119 Производство на ост. неметали	3,1%	1,9%
011200 Преработка на неметали	6,3%	3,6%
011210 Производство на стакло	9,7%	2,6%
011219 Производство на ост. стакло	7,0%	2,0%
011220 Производство на огненоот. мат.	4,6%	4,9%

011230	Производство на порцелан	3,7%	3,8%	012513	Произ. на вол. преџа	4,5%	5,3%
011231	Производство на порц. за дом.	4,5%	5,7%	012516	Произ. на синтетич. преџа	4,1%	1,8%
011290	Ос. преработка на неметали	7,6%	4,1%	012520	Произ. на ткаенини	4,0%	3,6%
011299	Преработ. на ос. неметали	7,6%	4,1%	012521	Произ. на памучни ткаенини	4,3%	3,4%
011300	Металопреработувачка дејност	3,6%	3,2%	012522	Произ. на волнени ткаенини	3,0%	4,4%
011310	Производство на рспро-мат.	4,1%	2,2%	012523	Произ. на коноп. ткаенини	10,2%	3,8%
011311	Производство на леани произ.	9,1%	1,6%	012524	Произ. на свилени ткаенини	3,0%	3,2%
011312	Производство на инст. мат.	7,6%	4,3%	012600	Произ. на гот. текст. произ.	3,9%	3,3%
011313	Произ. на алатки	2,6%	1,9%	012610	Произ. на трикотажа	4,9%	3,2%
011314	Произв. на метална амбалажа	0,9%	0,3%	012611	Произ. на трикот. ткаенини	5,4%	3,7%
011315	Произв. на жичана стока	3,8%	4,6%	021612	Произ. на трикот. дол. обл.	5,1%	3,8%
011319	Производ. на ост. метални мат.	1,6%	2,5%	012613	Произ. на трикотаж. обл.	3,9%	2,3%
011320	Произв. на метал. конструкција	3,2%	3,7%	012615	Произ. на позамантерија	—	2,7%
011390	Произ. на ост. метал. произв.	3,8%	5,0%	012620	Произ. на конфекција	3,9%	3,6%
011400	Машиноградба	5,9%	6,3%	012621	Произ. на постелина	4,9%	4,7%
011410	Произв. на машини и уреди	6,1%	6,3%	012622	Произ. на облека	3,8%	3,1%
011413	Произ. на маш. за об. на мет.	5,4%	6,6%	012623	Произ на пост. за дом.	2,5%	4,6%
011419	Произ. на ост. машини	6,9%	5,9%	012624	Произ. на тешка конфекција	3,8%	2,3%
011500	Произ. на сообраќ. средства	3,9%	5,0%	012690	Произ. на ост. текст. произ.	2,8%	2,5%
011510	Произ. и поп. на шин. возила	4,2%	4,5%	012691	Произ. на покрив. за под	3,0%	2,5%
011511	Произ. на шински возила	4,2%	4,9%	012699	Произ. на неп. текст. произ.	2,7%	2,5%
011512	Поправка на шински возила	3,6%	2,0%	012700	Произ. на кожа и крзно	4,6%	3,2%
011520	Произ. на друмски возила	3,9%	5,1%	012701	Произ. на крупна кожа	4,4%	3,3%
011522	Производство на камиони	4,4%	6,9%	012703	Произ. на сит. кожа и крзно	5,4%	3,1%
011527	Произво. на делови за возила	3,6%	4,0%	012800	Произ. на кож. обувки и галан.	4,2%	4,2%
011700	Произв. на слек. маш. и апарати	4,8%	4,2%	012810	Произ. на кожни обувки	4,2%	4,2%
011710	Произ. на електр. машини	3,1%	3,2%	012820	Произ. на галантерија	2,5%	6,5%
011720	Произ. на електр. апарати	4,6%	3,2%	012900	Преработка на кауч.	3,5%	2,3%
011721	Произ. на дел. за електр. апарати	5,5%	3,1%	012909	Ост. прераб. на каучук	3,5%	2,3%
011722	Произ. на рад. и ТВ апарати	1,1%	3,4%	013000	Произ. на прекрамб. производи	3,4%	3,1%
011723	Произ. на акумуникац. ур.	1,1%	2,7%	013010	Млсње на житарици	3,2%	3,4%
011729	Произ. на ост. електр. апарати	5,5%	4,1%	013020	Производство на леб и тестенини	0,9%	0,7%
011730	Произ. на каблови	10,4%	3,5%	013021	Производство на леб и пецива	0,8%	0,7%
011790	Остан. произ. на слек. апарати	4,1%	4,6%	013022	Производство на тестенини	2,4%	1,5%
011792	Производство на светилки	—	—	013030	Преработка на овошје и зелен.	2,8%	2,8%
011793	Производство на акумулатори	4,4%	4,3%	013040	Преработка на месо и риба	3,6%	3,0%
011799	Произ. на непом. сл. пр.	4,1%	3,9%	013041	Колесње на добиток	4,1%	3,3%
011800	Произ. на хемиски производи	5,2%	3,2%	013042	Преработка на месо	—	0,6%
011810	Произ. на хемикалии	4,7%	4,4%	013050	Преработка на млџо	1,4%	1,1%
011820	Произ. на хемик. за земјод.	5,8%	2,8%	013060	Производство на шеќер	3,2%	10,9%
011830	Произ. на хем. влакна и мас.	5,1%	3,2%	013070	Произ. на кондитор. производи	8,1%	3,9%
011831	Произ. на хемиски влакна	6,8%	2,4%	013071	Произ. на какао производи	11,0%	4,7%
011832	Произ. на пластични маси	3,7%	4,9%	013072	Производство на бомбони	5,4%	4,0%
011900	Произ. на хемиски производи	3,4%	4,3%	013073	Производство на кекси	2,8%	1,0%
011910	Произ. на лекови	3,1%	4,3%	013080	Производство на растителни масла	4,4%	6,1%
011940	Преработка на пласт. маси	3,6%	2,3%	013090	Произв. на ост. прех. производи	4,3%	3,8%
011941	Пр. на амбалажа од пласт. маси	4,9%	2,5%	013099	Ост. прехранбени производи	4,3%	3,8%
011949	Ост. преработка на пласт. мас.	2,6%	2,2%	013100	Произ. на пијалоци	5,0%	5,6%
011990	Произ. на останати хемиски производи	2,1%	3,6%	013110	Произ. на алкохолни пијалоци	5,1%	5,6%
012000	Произ. на камен и песок	1,5%	6,3%	013112	Произ. на пиво	2,8%	3,4%
012001	Производство на камен.	1,5%	6,3%	013113	Производство на вино	6,0%	6,6%
012002	Производство на песок	2,9%	1,9%	013114	Производство на вин. дестилат	3,3%	3,2%
012100	Производство на градеж. матер.	1,8%	1,7%	013120	Производство на безалкохол. пијалоци	2,8%	2,8%
012110	Производство на вар и гипс	0,7%	1,0%	013122	Произ. на минерална вода	2,3%	0,8%
012111	Производство на вар	0,6%	1,9%	013200	Произ. на добиточна храна	4,5%	3,4%
012112	Производство на гипс	0,7%	1,0%	013300	Произ. и преработка на тутун	6,0%	7,3%
012120	Производство на цемент	2,0%	2,0%	013310	Произ. на ферм. џ тутун	5,8%	6,6%
012140	Произв. на град. преџаб.	1,7%	1,5%	013320	Преработка на тутун	6,6%	9,2%
012141	Произ. на азб. цемент. произ.	7,2%	3,9%	013400	Графичка дејност	2,9%	3,1%
012142	Произ. на преџабриката	0,7%	0,7%	013500	Дораб., прераб. произв. сур. од отп.	7,9%	3,6%
012143	Произ. на битумен. произ.	0,3%	2,8%	013900	Произ. на разнов. произ.	6,0%	14,6%
012200	Произ. на реж. гр и пл.	2,1%	2,2%	013904	Произ. на накит	6,0%	14,6%
012201	Произ. на режана гр.	2,3%	2,8%	020000	Земјоделство и рибарство	1,7%	2,3%
012202	Произ. на плочи	0,2%	0,9%	020100	Земјоделско производство	1,6%	2,3%
012300	Произ. на фин. пр. од дрво	3,2%	4,2%	020110	Земјоделство	1,8%	2,7%
012310	Производство на мебел	3,3%	4,2%	020120	Овоштарство	1,8%	1,5%
012320	Произ. на ост. фин. произ.	2,8%	4,2%	020121	Производство на овошје	1,8%	1,5%
012321	Произ. на амбалажа	2,2%	2,4%	020130	Лозарство	0,9%	2,0%
012322	Произ. на градеж. елемен.	3,1%	5,0%	020131	Производство на грозје	0,9%	2,0%
012323	Произ. на дрвна галан.	2,2%	2,0%	020140	Сточарство	2,3%	2,4%
012400	Произ. и прераб. на харт.	2,9%	3,9%	020200	Земјоделски услуги	3,2%	2,0%
012410	Произ. на целулоза и хартија	1,0%	2,8%	020201	Услуги за растител. производи	3,2%	1,8%
012420	Преработка на хартија	4,2%	4,6%	020202	Услуги за сточарство	2,3%	5,6%
012421	Произ. на амбал. од хартија	3,7%	4,9%	020300	Рибарство	2,5%	3,7%
012429	Ост. преработка на хартија	2,3%	6,2%	020302	Рибарство на реки	2,5%	3,7%
012500	Произ. на преџа и ткаен.	4,5%	3,2%	030000	Шумарство	0,2%	0,2%
012510	Произ. на влакна и преџа	5,0%	2,9%	030001	Одгледување на шуми	0,5%	—
012512	Произ. на памуч. преџа	5,6%	2,1%	030003	Искористување на шуми	0,2%	0,4%

СОДРЖИНА

	Страна		
458. Одлука за составот и именување на претседател и членови на Комисијата за одликувања на Претседателството на СРМ —	761	472. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за култура —	755
459. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на членовите на Советот за народна одбрана на Претседателството на СР Македонија и за нивното именување —	761	473. Решение за разрешување од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи —	765
460. Одлука за разрешување и именување на член на Комисијата за помилување на Претседателството на СРМ —	762	474. Решение за давање согласност за назначување републички инспектор за патишта во Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски —	765
461. Одлука за разрешување и именување на член на Комисијата за претставки и поплаки на Претседателството на СРМ —	762	475. Правилник за пропишување на износот на надоместокот што им припаѓа на лицата за вршење на работите на заштитата од неексплодирани убојни средства во мир —	765
462. Одлука за помилување на осудени лица —	762	476. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 90/86 од 4 јуни 1986 година —	766
463. Решение за распишување дополнителни избори за еден делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ од општината Тетово —	762	477. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 209/85 од 4 јуни 1986 година —	767
464. Уредба за пропишување на висината на надоместокот на членовите на Републичкиот штаб за цивилна заштита, ако се ангажирани во случај на елементарни и други несреќи и други опасности во мир —	762	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
465. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за патните, дневните и другите трошоци за службени патувања во странство на работниците во републичките органи на управата —	763	СКОПЈЕ	
466. Одлука за дополнување на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1986 година —	764	262. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на условите, начинот на остварувањето и висината на додаток на деца за 1986 година —	767
467. Одлука за висината на придонесот на „Детска недела“ во времето од 1 до 7. X. 1986 година —	764	263. Одлука за еднократна -вонредна исплата на додаток на деца заради заштита на животниот стандард на корисниците —	768
468. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на РО Републички завод за заштита на спомениците на културата —	764	264. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за износот и видот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство кои влијаат на правото на продолжен паричен надоместок —	768
469. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи —	765	265. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за износот и видот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство, односно домаќинство кои влијаат на правото на продолжен паричен надоместок —	738
470. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи —	765	ДЕБАР	
471. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи —	735	266. Одлука за утврдување на стапките на придонесите за 1986 година —	768
		СТРУМИЦА	
		267. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за физичка култура — Струмица и здружување на средства во Републичката СИЗ за физичка култура во 1986 година —	769
		Објава на Службата на општественото книговодство во СР Македонија —	
			773